

На средбата меѓу грчкиот преговарач Василакис и медијаторот Нимиц, грчкиот претставник на специјалниот пратеник на генералниот секретар на ОН му ја пренел официјалната порака на Атина: "Сè до формирањето на новата Влада во Скопје, преговорите ќе бидат бесполезни".

Димитров во Вашингтон допатува со насоки кои не се разликуваат од досегашните позиции на Македонија, што значи нема повлекување од зачувувањето на суштинските позиции за македонскиот идентитет.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Спорот околу името на Република Македонија сè уште е во фокусот на вниманието, бидејќи сите грчки гласила ја коментираат последната њујоршка средба на медијаторот Метју Нимиц со македонскиот преговарач Никола Димитров, која мина во напнатост и во исчекување.

Имено, медиумите во Грција и во Македонија се вклучија во наводната трка

ВО ОБИД ДА ЈА ПОНИЖИ МАКЕДОНИЈА, ГРЦИЈА СЕ ПОВАМПИРИ

за т.н. "исправување на кривата Дрина", која по желба на Грците се претвори во политичка фарса, наместо да се одвиваат преговори во вистинска смисла на зборот.

Соседите, играјќи на картата на претседателските избори во САД, каде очекуваат да победи кандидатот на демократите, кој по традиција го поддржува моќното грчко лоби, и натаму се прават мутави во однос на прашањето

со името на Република Македонија. Меѓутоа, и Цезар бил убеден дека е силен и моќен, но заговорот го водел Брут, кој му ја одзел душата, престолот и... на крај Римското царство пропадна. Во овој момент, само официјална Атина знае што сака, одолговлекување на преговарачкиот процес во недоглед, така што од повампирените националистички амбиции очекуваат соодветен ефект, прекинување на преговорите.

Овој Договор, наречен Лисабонска декларација, кој претставува замена за европскиот устав, кој пред три години одлучно беше отфрлен од страна на Холандија и на Франција, всушност е договор за иднината на Унијата, односно нацрт-план за нејзиното натамошно функционирање, па и за нејзино понатамошно опстојување. Во него многу прецизно е утврден начинот на кој се планира Унијата да функционира во иднина, но и начелата кои го опфаќаат нејзиното проширување кое, пак, нас особено нè интересира.

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Македонија веќе не смее да си дозволи да ги губи шансите од сопствените раце. Дебаклот кој го доживеавме во Букурешт треба да ни биде секојдневен потсетник за лошото менаџирање на надворешната политика која, за жал, веројатно е преголем залак за нашиот министер за надворешна политика. Но, затоа тука на помош секогаш ни се Соединетите Американски Држави, кои по сè изгледа многу повеќе од нас ја туркаат оваа агенда, за што говори и веќе закажаната средба на државниот секретар Кондолиза Рајс со грчката шефица на дипломатијата Дора Бакојани за наредната седмица.



**СРЕДБИТЕ ЗА ИМЕТО
ПРОДОЛЖУВААТ. НАСКОРО
НОВ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕТО!**

Европската унија повторно е пред тежок испит. Како да го пренебрегне тешкиот удар кој ѝ го зададе Ирска со неодамнешното референдумско изјаснување на кое добар дел од граѓаните на оваа држава рекоа одлучно "не" за Лисабонската декларација. Проектот со кој Европската унија се надеваше дека ќе се извлече од

неколкугодишната криза, по неуспехот на таканаречениот европски устав, дефинитивно падна на испитот. И тоа не во Франција и во Холандија, земјите кои го оспорија европскиот устав, и поради кои всушност тој пропадна, туку во Ирска, која наспроти сите земји-членки, одлучи да спроведе референдум во својата држава и да каже стоп за

европскиот договор. За многумина политичари од Велика Британија и од Германија овој удар на Унијата беше неочекуван, пред сè, поради фактот дека Ирска не беше во кругот на земјите кои пред три години жестоко се противеа на европскиот устав ниту, пак, беше една од членките кои имаа особени забелешки при составувањето на



ПАРИЗ - ВО ЛЕЖЕРНА АТМОСФЕРА МОЖЕ ДА СЕ ЗБОРУВА, АНТОНИО МИЛОШОСКИ И КОНДОЛИЗА РАЈС

Но, такво сценарио не е можно, освен доколку не се случи некоја револуција или под притисок на Вашингтон, Атина и Скопје да мораат да се согласат со некое стабилизирачко решение, кое секако нема да биде по волја на Грците, ама нема да биде ниту по мерак на Ма-

кедонците кои, за волја на вистината, одамна требаа да имаат своја преговарачка стратегија, со која ќе го анулираат притисокот, кој последниве три месеци кампањски се врши врз Македонија, но и врз нејзините граѓани.

"ЦРНО СЕМЕ"

Додека во македонската престолнина почнува процесот за формирање нова влада, која најверојатно ќе продолжи со истиот курс, вклучувајќи ги и

ЛИСАБОНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА НЕ ГО ПОЛОЖИ РЕФЕРЕНДУМСКИОТ ИСПИТ ВО ИРСКА



ЕУ ЗАГЛАВИ ВО ДАБЛИН, МАКЕДОНИЈА ВО ИМЕТО!

Лисабонската декларација. Токму затоа е шокот кај дел од членките на Унијата, односно неверување дека токму Ирска, која воопшто не е ниту основач на ЕУ, може да предизвика сериозно поместување и фрлање во вода на трудот, односно на Декларацијата, која беше донесена по долги и тешки преговори.

Овој Договор, наречен Лисабонска

декларација, кој претставува замена за европскиот устав, кој пред три години одлучно беше отфрлен од страна на Холандија и на Франција, всушност е договор за иднината на Унијата, односно нацрт-план за нејзиното натамошно функционирање, па и за нејзиното понатамошно опстојување. Во него многу прецизно е утврден начинот на кој се

планира Европската унија да функционира во иднина, односно нејзиниот реформски пат за годините кои следуваат, но и начелата кои го опфаќаат нејзиното проширување кое, пак, нас особено нè интересира. Ова најново заочување на европскиот просперитет, имено повеќето земји-членки на Унијата во своите парламенти веќе ја ратификуваа

насоките дадени пред одржувањето на предвремените парламентарни избори во Македонија, Грците ќе мораат да чекаат на сигналите.

Во процесот нема новини, освен што се среќаваат преговарачите. Досега тактиката "на ти го - дај ми го" не успеа да испровоцира соодветна позитивна клима во Грција. Во меѓувреме грчката страна постојано ги тепа и ги провоцира македонските камионџии, потсетувајќи нè на мотивите од "Црно семе", кога не се знае дали смртта е поблага казна од казната да бидеш тепан и омаловажуван.

Според првите реакции од Скопје, дипломатските демарши и кукумјавчењата во Брисел не успеаја да ја намалат грчката жестина, туку напротив македонските државјани сè повеќе се подложени на секаков вид притисок, со што се настојува да се сомеле националното чувство на Македонецот, за кој во историјата е познато дека трпел, трпи, и ќе трпи.

Згора на сè, разделеноста во државниот врв (претседател-премиер) придонесува уште повеќе да се загорчува судбината на Македонците.

УЛОГАТА НА ПРЕГОВАРАЧОТ

Сепак, во македонско-грчкиот тунел има надеж, односно светлина, американската администрација ги фрли сите свои адути во оган. Во жарот на борбата се вклучи и државната секретарка Кондолиза Рајс, која по сè изгледа станува главен фактор во преговарачкиот процес. Нејзиното директно учество во преговорите меѓу Атина и Скопје претставува последната карика на разумот, бидејќи ставовите на грчката преговарачка страна се познати, додека македонскиот преговарачки тим е обременет од познатите политички настани во Македонија, кои често ја ослабнуваат преговарачката позиција. Честото калкулирање или трчкање зад настаните ја намалуваат улогата на македонскиот преговарач, кој патем не може да извлече поука дали претседателот на државата, Бранко Црвенковски, треба да ја критикува надворешната политика на премиерот, кој во врска со проблемот на името се повика на народот и од него ќе бара референдумско изјаснување. Всушност, реалноста нè повикува на друг заклучок. Кој 15 години спиеше? Црвенковски или Груевски. Непримерно е политичката нетрпеливост да се одразува врз македонската преговарачка позиција, би-

дејќи ниту тој не е моќен да го смени карактерот на Грција, а уште повеќе да прави други отстапки кои ќе одат во прилог на натамошното национално деструктурирање. Затоа не треба да се брза или да се бркаат датуми. Она што во последно време се третира - датумот 9 јули, до кога Грција и Македонија ќе се обидуваат да најдат заеднички прифатливо решение за името, всушност е обид да се стокмат интересите со американската администрација, која нема намера да се откаже од овој рок, во кој сака Македонија да ја внесе во НАТО, заедно со Албанија и Хрватска.

На Конференцијата во Париз Милошоски се сретна со американската државна секретарка Кондолиза Рајс.

"Се надеваме дека и Република Грција нема да има ништо против да имаме една рунда на следни дијалози под покровителство на господинот Нимиц, каде што ќе се обидеме да најдеме одредени начини за напредок по овој спор, кој Република Грција го наметнува 15 години", истакна министерот за надворешни работи Милошоски.

Меѓутоа, времето не оди во прилог на оваа теза. Тоа постојано тече и ги усложнува преговарачките услови. Во овој момент Грците негодуваат или притискаат, додека Македонците можат само да бидат неми сведоци на немилите настани. Старата стратегија на официјалната грчка политика дејствува на сите полиња.

Лисабонската декларација, би можело да предизвика нова парализа во елитното семејство, од која Република Македонија несомнено би имала најголема штета.

Референдумското изјаснување, односно одбивањето на околку три милиони Ирци да ја прифатат Лисабонската декларација, е сериозна шлаканца за Унијата. Тоа говори за неизградениот став на земјите-членки на ЕУ во која Република Македонија сериозно сака да се вклучи. Всушност, на тоа се надеваме наесен, кога и официјално би требало да ги отпочнеме преговорите со Унијата, заклучно со добивањето на годишниот извештај за напредокот на нашава земја во изминатата година од страна на Европската комисија. Но, дотогаш нè очекува решавање на тешкото прашање наречено "име на Република Македонија".

НИМИЦ ДОАЃА СО НОВ ПРЕДЛОГ!

По завршувањето на изборниот циклус Република Македонија повторно се врати на старите проблеми и навикни. Еден од нив е проблемот, односно спорот околу името, кој нашава држава го има со Република Грција, кој според

инсистирањето на нашите пријатели во Унијата и во НАТО, пожелно е да го решиме до 9 јули. Датумот кога Република Албанија и Република Хрватска, односно дел од земјите од Јадранската група, во која членувавме и ние, ќе ги потпишат документите, со кои и официјално ќе станат членки на НАТО. Кратко време за решавање на едно вакво значајно прашање, но истовремено и доволно за да го фатиме последниот воз за НАТО и за ЕУ.

Токму поради тоа веднаш по завршувањето на изборите се интензивираа преговорите меѓу Република Македонија и Грција, кои се одвиваат со посредство на медијаторот Метју Нимиц, а да се надеваме дека завршницата ќе се случи наскоро.

Сепак, првиот впечаток од најновата рунда преговори меѓу македонскиот преговарач Никола Димитров и неговиот грчки колега Василакис е дека нема ништо ново. Или како што вели медијаторот Метју Нимиц, сè уште сме далеку, но кругот се стеснува. Единствена новина е тоа што од сега заедно со Никола Димитров ќе патува и шефот на канцеларијата на премиерот Никола Груевски, Мартин Протоѓер, веројатно како супервајзор на процесот, особено по сериозното оддалечување на Димитров од Груевски по неговото појавување на една од скопските телевизии.

Македонија веќе не смее да си дозволи да ги губи шансите од сопствените раце. Дебаклот кој го доживевме во Букурешт треба да ни биде секојдневен потсетник за лошото менаџирање на надворешната политика која, за жал, веројатно е преголем залак за нашиот министер за надворешна политика. Но, затоа тука на помош секогаш ни се Соединетите Американски Држави, кои по сè изгледа многу повеќе од нас ја туркаат оваа агенда, за што говори веќе закажаната средба на државниот секретар Кондолиза Рајс со грчката шефица на дипломатијата Дора Бакојани за наредната седмица. Тоа значи дека притисокот врз Грција продолжува и понатаму, но останува ние да го дадеме нашиот максимум и конечно да сфатиме дека Европската унија и НАТО се институциите кои можат да ни помогнат во напредокот.

Токму затоа не смееме да си дозволиме уште на старт да го отфлиме новиот предлог за името на нашава држава, со кој наскоро во земјава ќе допаѓа посредникот Метју Нимиц. Напротив, треба да му посветиме должно внимание, сè со цел да успееме да излеземе од маѓепсаниот круг во кој сме влезени речиси од нашето осамостојување. Тактиката на "Калимеро" дека Грција постојано ни прави проблеми дефинитивно не вродува со плод!